



СЛУ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ изнесува во изданието на српскохрватски, односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Отгласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 66882-683-21943

Петок, 20 јули 1984

БЕЛГРАД

БРОЈ 39

ГОД. XL

Цена на овој број е 34 динара. – Претплата за 1984 година изнесува 1.852 динара. Рок за рекламации 15 дена. – Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. факс 226. – Телефони: Централна 656-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

379.

Врз основа на член 97 став 5 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/83), на предлог од генералниот директор на Службата на општественото книговодство, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА МОЖАТ КАЈ СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО ДА ОТВОРААТ И УКИНУВААТ СМЕТКИ

I. Уводни одредби

Член 1

Со оваа уредба се пропишуваат начинот и условите под кои корисниците на општествени средства (во натамошниот текст: корисниците) можат кај Службата на општественото книговодство (во натамошниот текст: Службата) да ги отвораат и укинуваат сметките од член 95 став 1 на Законот за Службата на општественото книговодство.

Член 2

Под сметки кај Службата, во смисла на оваа уредба, се подразбираат сметките на кои корисниците ги водат своите динарски средства, во согласност со член 94 од Законот за Службата на општественото книговодство.

II. Сметки што корисниците можат да ги отвораат и укинуваат кај Службата

Член 3

Сметките што корисниците можат да ги отвораат и укинуваат кај Службата, согласно со член 95 став 1 од Законот за Службата на општественото книговодство, се:

- 1) жиро-сметките;
- 2) сметки на издвоените средства;
- 3) сметки на средствата за вршење на посебните функции на определени корисници (народните банки, банките, заедниците за осигурување на имоти и лица, заедниците за реосигурување, заедниците за ризици и нивните единици, самоуправните интересни заедници и другите корисници определени со закон);
- 4) сметки за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и на нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на другите самоуправни организации и заедници;
- 5) проодни сметки за заедничкиот приход и проодни сметки за другите средства што се собираат и распоредуваат на определени корисници;
- 6) други сметки во согласност со законот.

Член 4

На жиро-сметката кај Службата се водат паричните средства на корисникот што корисникот ги остварува, со

нив располага и врши плаќања по сите основи од своето работење.

Член 5

На сметката на издвоените средства кај Службата се водат паричните средства на корисникот со кои располага и врши плаќања за определени намени утврдени со закон, со друг пропис и со самоуправни општи акти во согласност со закон, а особено: средствата на резервите, средствата за заедничка потрошувачка, средствата за инвестиции, средствата на депозити, средствата на солидарноста и други средства што се издвојуваат на посебни сметки.

Сметка од став 1 на овој член може да има само корисник кој има отворена жиро-сметка.

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, основна организација на здружен труд односно работна заедница која располага со средствата со кои управува преку жиро-сметката на работната организација во чиј состав се наоѓа, може кај Службата да има сметки на средствата за заедничка потрошувачка.

Член 6

Сметка на средствата за вршење на посебните функции на определен корисник (во натамошниот текст: сметка за посебни функции), покрај постојната жиро-сметка, кај Службата може да има корисник определен со закон за водење на средствата и за вршење плаќања за посебни функции, односно за вршење на определени работи.

Член 7

Сметки за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и на нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на другите самоуправни организации и заедници од член 95 став 2 на Законот за Службата на општественото книговодство се отвораат кај Службата, во согласност со законот и со други прописи донесени врз основа на законот.

Член 8

Проодни сметки за заеднички приход кај Службата на кои се водат средствата што се наплатуваат и распоредуваат по основ на заедничкиот приход, корисниците можат да отвораат во согласност со закон и со самоуправни спогодба за здружување на труд и средства.

Корисникот може кај Службата да отвори и повеќе проодни сметки за заеднички приход, во согласност со самоуправната спогодба.

Член 9

Проодни сметки за други средства што се собираат и распоредуваат на определени корисници (во натамошниот текст: проодна сметка за други средства), корисниците можат да отвораат во согласност со законот.

Корисникот може кај Службата да отвори и повеќе проодни сметки за други средства, во согласност со законот, со друг пропис и со самоуправни спогодба.

Член 10

Корисникот може, покрај жиро-сметка да отвори и друга сметка кај Службата од член 3 точка 6 на оваа уредба, на која се водат средствата и од која се вршат плаќања за определени намени утврдени со закон односно со друг пропис и со самоуправна спогодба.

III. Начин и услови за отворање сметка кај Службата

Член 11

Корисникот може да отвори жиро-сметка кај организационата единица на службата на општественото книговодство во републиката односно службата на општественото книговодство во автономната покраина (во натамошниот текст: организационата единица на Службата) на чие подрачје се наоѓа седиштето на корисникот.

Корисниците чие седиште е во градови со повеќе општини и повеќе организациони единици на Службата можат, по исклучок од одредбата на став 1 од овој член, да отворат жиро-сметки кај една организациона единица на Службата за сите основни организации на здружен труд и за работната заедница на работната организација или сложената организација на здружен труд односно на други корисници.

Ако седиштето на основната организација на здружен труд и на работна заедница на работната организација односно на сложената организација на здружен труд се наоѓа на подрачјето на иста организациона единица на Службата, тие основни организации и работни заедници можат, согласно со самоуправната спогодба, свои жиро-сметки да отворат кај тие организациони единици на Службата, односно кај една од нејзините издвоени единици.

Основната организација на здружен труд односно работната заедница која располага со средствата со кои управува преку жиро-сметката на работната организација во чиј состав се наоѓа, може кај организационата единица на Службата од став 1 на овој член да отвори сметки од член 5 став 3 на оваа уредба, според седиштето на основната организација на здружен труд односно на работната заедница. Кон барањето за отворање на тие сметки, основната организација на здружен труд односно работната заедница поднесува соодветна документација пропишана во член 12 од оваа уредба.

Други сметки од член 3 точка 6 на оваа уредба, корисниците можат да отворат кај организационата единица на Службата на чие подрачје се наоѓа седиштето на корисникот.

Член 12

Жиро-сметка кај Службата се отвора врз основа на писмено барање од корисникот.

Кон барањето за отворање жиро-сметка, корисникот прилага соодветна документација, и тоа:

- 1) решение за упис на корисникот во судскиот регистар односно во регистарот на надлежниот орган, ако за односниот корисник е пропишано регистрирање;
- 2) акт на надлежниот орган односно самоуправна спогодба за основање на корисникот, ако корисникот не е основан непосредно врз основа на закон;
- 3) правила или статут на општествено-политичка организација, општествена организација, здружение на граѓани или на друго правно лице кое располага со општествени средства;
- 4) известување од органот надлежен за работи на статистиката за распоредувањето на корисниците по дејности, ако распоредувањето го врши органот за работи на статистиката;
- 5) договор за депонирање на средствата кај определена банка;
- 6) картони со депонирани потписи на лицата овластени за потпишување на налози заради располагање со средствата од сметките кај Службата.

Кон барањето за отворање жиро-сметка на работната организација, преку која основната организација на здружен труд односно работната заедница располага со средствата со кои управува, работната организација поднесува до организационата единица на Службата и самоуправна спогодба со која се уредуваат меѓусебните права, обврски и одговорности по тој основ, во согласност со сојузен закон.

Банката која поднесува барање за отворање жиро-сметка, истовремено со поднесувањето на тоа барање поднесува и барање за отворање сметка на издвоените средства за средствата на резервниот фонд на банката и за средствата на задолжителната резерва на банката кај Народната банка на Југославија.

Воените единици и воените установи, кон барањето за отворање сметка кај Службата, поднесуваат акт од сојузниот секретар за народна одбрана дека можат да имаат жиро-сметки и други сметки кај Службата, како и картони со депонирани потписи на лицата овластени за потпишување на налозите за располагање со средствата од сметката кај Службата.

Член 13

Корисникот може да поднесе барање за отворање сметка на издвоените средства истовремено со барањето за отворање жиро-сметка, односно кога за тоа ќе се укаже потреба.

Член 14

Корисникот може да поднесе барање за отворање сметка за посебни функции истовремено со барањето за отворање жиро-сметка, односно кога за тоа ќе се укаже потреба.

Член 15

Корисниците од член 8 односно член 9 на оваа уредба, барање за отворање проодна сметка за заеднички приход односно за отворање проодна сметка за други средства поднесуваат до надлежната организациона единица на Службата.

Кон барањето за отворање сметка од став 1 на овој член, корисниците поднесуваат соодветна документација од член 12 на оваа уредба и самоуправна спогодба со која се уредува наплатата на заедничкиот приход односно наплатата на други средства.

Член 16

Барање за отворање друга сметка од член 3 точка 6 на оваа уредба, корисникот може да поднесе истовремено со барањето за отворање жиро-сметка, односно кога за тоа ќе се укаже потреба.

Член 17

Работната организација која ќе ѝ поднесе барање до организационата единица на Службата за отворање жиро-сметка, преку која основната организација на здружен труд односно работната заедница располага со средствата со кои управува, покрај документацијата определена во член 12 на оваа уредба, до организационата единица на Службата поднесува договор за депонирање на средствата за секоја основна организација на здружен труд односно за работната заедница со основи и мерила за распоред на средствата по банки, ако средствата од жиро-сметката на работната организација се депонираат кај повеќе банки.

Основната организација на здружен труд односно работната заедница која ќе одлучи да располага со средствата со кои управува преку жиро-сметката на работната организација е должна, пред поднесувањето барање за отворање жиро-сметка на работната организација од став 1 на овој член, да поднесе барање за укинување на својата жиро-сметка кај надлежната организациона единица на Службата и налози за пренос на средствата од сметките што се укинуваат.

Одредбите од ст. 1 и 2 на овој член сообразно се применуваат и на сметките на кои се водат другите средства, освен на сметките на кои се водат средствата за заедничка потрошувачка.

Член 18

Ако над корисникот се отвори стечајна постапка или постапка за редовна ликвидација, стечајниот управник односно лицето овластено да ја спроведува постапката за редовна ликвидација е должно, истовремено со поднесувањето барање до надлежната организациона единица на Службата за отворање жиро-сметка на корисникот во стечај или ликвидација, да поднесе и барање за укинување на постојната жиро-сметка и на другите сметки на тој корисник.

Кон барањето од став 1 на овој член стечајниот управник односно лицето овластено да ја спроведува постапката за редовна ликвидација го прилага решението за отворање стечајна постапка односно постапка за редовна ликвидација, договор за депонирање на средствата кај определена банка и картон со депонирани потписи заради располагање со средствата од сметката на корисникот во стечај односно ликвидација.

Член 19

Корисникот е должен за настанатите статусни и други промени да ја извести организационата единица на Службата кај која има жиро-сметка односно други сметки, најдоцна во рок од осум дена од денот на настанатите промени, заради запишување на тие промени во регистарот на корисниците на општествени средства и заради друга евиденција на Службата и во врска со тие промени да поднесе документација.

IV. Начин и услови за укинување на сметки кај Службата

Член 20

Корисникот може да поднесе барање за укинување на своите сметки кај Службата.

Кон барањето за укинување на жиро-сметка корисникот е должен да поднесе доказ дека се стекнале услови за укинување на жиро-сметката, а особено: решение за бришење на корисникот од регистарот на надлежниот орган односно акт на надлежниот орган за престанок на корисникот или одлука на надлежниот орган на основната организација на здружен труд односно на работната заедница за располагање со средствата преку жиро-сметката на работната организација.

Сметките на воените единици и воените установи, што се водат кај Службата, се укинуваат врз основа на акт на сојузниот секретар за народна одбрана.

Сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и на нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на другите самоуправни организации и заедници се укинуваат врз основа на закон и на други прописи донесени врз основа на закон.

V. Завршни одредби

Член 21

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за начинот и условите под кои корисниците на општествени средства можат кај Службата на општественото книговодство да отвораат и укинуваат сметки („Службен лист на СФРЈ”, бр. 54/79).

Член 22

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е.п.бр. 274
28 јуни 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

380.

Врз основа на член 105а став 2 од Законот за основните на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 1/80, 38/80 и 21/84), во соработка со надлежните органи на републиките и автономните покраини, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКОТО НИВО НА ЦЕНИТЕ ЗА ЗЕМЕН ГАС

1. Организациите на здружен труд што произведуваат земен гас можат цените за земен гас да ги формираат така што највисоката продажна цена да изнесува 9 динари по 1 Nm³, со топлотна вредност од 35.169,12 kJ, на температура од 273 K и притисок од 1,01325 bar.

Цената од став 1 на оваа точка важи франко експлоатационо поле, со задржување на постојните услови за продажба и на тарифните ставови што според прописите постоеле на денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

2. Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на земен гас од домашно производство можат на цената од точка 1 на оваа одлука да засметаат учество за покрите на трошоците на прометот во износ од 1,25%.

Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на земен гас од увоз можат на цената за увозен гас франко југословенска граница да засметаат учеството за покрите на трошоците на прометот во износ од 1,25%.

Учеството за покрите на трошоците на прометот утврдено според одредбите од став 1 односно од став 2 на оваа точка претставува вкупниот износ од кој сите организации на здружен труд што се занимаваат со промет на земен гас ги покриваат своите трошоци во прометот на тие производи.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 273
5 јули 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

381.

Врз основа на член 18 став 2 од Законот за основните на безбедноста на сообраќајот на патиштата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 63/80), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАГИСТРАЛНИТЕ ПАТИШТА

I. Со оваа одлука се утврдуваат магистралните патишта на територијата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија.

II. Магистрални патишта, во смисла на точка 1 од оваа одлука се:

1. патот југословенско-австриска државна граница – Коренско седло-Јесенице-Љубљана-Загреб-Поповача-Жупања-Белград-Раља-Баточина-Ниш-Владичин Хан-Скопје-Гевгелија-Богородица-југословенско-грчка државна граница, како и патиштата што се спојуваат со него, и тоа:

1) југословенско-австриска државна граница-Љубель-Накло;

2) југословенско-италијанска државна граница-Ратче-Поткорен;

3) Сесвете (Загреб) - Врбовец-Бјеловар-Ѓурѓевац;
 4) Поповача - Сисак - Жажина;
 5) Бјеловар-Велики Зденци-Гарешница-Кутина;
 6) Нашице-Славонска Пожега-Нова Градишка;
 7) Жупања-Вуковар;
 8) Жупања-Шички Брод (Тузла);
 9) Белград - Панчево - Уљма - Вршац - Ватин - југословенско - романска државна граница;
 10) Гаља-Смедерево;
 11) Баточина-Крагуевац;
 12) Ниш - Димитровград - Градина - југословенско - бугарска државна граница;
 13) Владичин Хан-Сурдулица-Стрезимировци-југословенско-бугарска државна граница;

2. патот југословенско-италијанска државна граница Шкофие-Копер-Пула-Риека-Масленица-Сплит-Дубровник-Котор-Тиват-Петровац-Титоград-Рожај-Титова Митровица-Приштина-Скопје-Куманово-Крива Паланка-Беве-Баир-југословенско-бугарска државна граница како и патиштата што се соединуваат со него и тоа:

- 1) Риека-Врања-Лупоглав-Пазин-Пореч;
- 2) Масленица-Обровац-Жегар-Ервеник-Книн;
- 3) Титоград-Цетиње-Будва;

4) Петровац - Улцињ - Сукобин - југословенско - албанска државна граница;

3. патот југословенско-австриска државна граница - Вич-Дравоград-Марибор-Птуј-Вараждин-Копривница-Вировитица-Осиек-Богојево-Кула-Бечеј-Мишлошево-Кинида-Наково-југословенско-романска државна граница, како и патиштата што се спојуваат со него, и тоа:

- 1) Вараждин-Иванец-Голубовац-Велика Вес;

2) југословенско-унгарска државна граница - Гола-Копривница-Крижевци-Врбовец;

4. патот Карталево-Ново Место-Метлика-Карловац-Босански Нови-Бања Лука-Добој-Тузла-Меѓаш-Каракај (Зворник) - Бања Ковиљача-Лозница-Валсво-Лазаревац-Марковац-Ртотина, како и патиштата што се спојуваат со него, и тоа:

- 1) Ново Место-Мачковец;
- 2) Војник-Крстиња-Велика Кладуша-Цазин-Србљани;

- 3) Сисак-Петриње-Глина;

5. патот Сењ-Оточац (Плитвице)-Приебој-Личко Петрово Село-Бихаќ-Јајце-Лашва-Сараево-Пале-Месићи-Устипрача-Вишеград-Титово Ужице-Чачак-Краљево-Појата-Параќин-Заечар-Врчка Чука-југословенско-бугарска државна граница.

6. патот Љубљана-Брод на Купа-Делнице-Мркопаљ-Бриње-Оточац-Госпиќ-Грачац-Сучевиќи-Зрмања-Паѓане-Книн-Сињ-Триљ-Циста-Прово-Имотски-Груде-Чаплина-Столац-Љубиње-Требиње-Никшиќ, како и патот што се спојува со него:

- 1) Сучевиќи Доњи Срб - Личка Калдрма - Ресановци - Босанско Грахово - Ливно - Карлов - Хан - Коло - Посушје - Мостар - Невесиње - Гацко;

7. патот Осиек-Вуковар-Бачка Паланка-Нови Сад-Зрењанин-Житиште-Српска Црња-југословенско-романска државна граница, како и патот што се спојува со него.

- 1) Зрењанин - Сечањ - Конак - Планиште - Вршац - Уљма - Бела Црква - Калугерово - југословенско - романска државна граница;

8. патот Фоча-Плевља-Припоље-Сјеница-Нови Пазар;

9. патот Колашин-Андриевица-Пеќ-Долац-Приштина-Лесковац-Власотинце-Пирот, како и патот што се спојува со него.

1) Долац-Хромовик-Ѓаковица-Поношевац-југословенско-албанска државна граница;

10. патот југословенско-австриска државна граница - Шентил-Марибор-Целје-Љубљана-Постојна-Раздрто-Сеножече-Декани, како и патиштата што се спојуваат со него, и тоа:

- 1) Марибор-Мурска Собота-Лендава;
- 2) Горна Радгона-југословенско-австриска државна граница;
- 3) Целје-Кршко (до магистралниот пат 1);
- 4) Постојна-Рупе-Риека;
- 5) Раздрто-Ајдовщина-Нова Горица;
- 6) Сеножече - Сежана - југословенско - италијанска државна граница;

11. патот Птуј-Крапина-Загреб-Карловац-Раковица-Бихаќ-Рипач-Ужјебик-Доњи Лапац-Доњи Срб-Личка Калдрма-Стрмица-Книн-Сплит, како и патиштата што се спојуваат со него, и тоа:

- 1) Губашево-Кумровец;
- 2) Книн-Шибеник;

12. патот југословенско-унгарска државна граница - Горичан-Чаковец-Вараждин-Загреб-Карловац-Риека-Рупе-Козина-југословенско-италијанска државна граница, како и патиштата што се спојуваат со него, и тоа:

- 1) Чаковец-Лендава-Долга Вас-југословенско-унгарска државна граница;
- 2) Загреб-Жажина-Петриња-Костајница;
- 3) Дуга Реса-Јосипдол-Модруш-Језеране;

13. патот Карловац-Плитвице-Титова Кореница-Удбина-Грачац-Обровац-Карин-Задар;

14. патот Бихаќ-Босанска Крупа-Босански Нови-Босанска Костајница-Драксениќ-Јасеновац-Липик, како и патиштата што се спојуваат со него, и тоа:

- 1) Драксениќ-Босанска Градишка-Нова Топола-Србац-Дервента-Босански Брод-Ошак-Модрича-Градачац-Брич-Биелине-Шепак-Лозница;
- 2) Босанска Крупа-Крњеуша-Вођевица-Босански Петровац-Дрвар-Босанско Грахово-Стрмица-Книн;

15. патот Босанска Дубица-Приедор-Сански Мост-Кључ-Роголи-Млиниште-Гламоч-Ливно-Шуница-Посушје-Имотски;

16. патот југословенско-унгарска државна граница - Терезино Поле-Вировитица-Окучани-Клашнице-Бања Лука-Јајце-Доњи Вакуф-Бугојно-Ливно-Триљ-Присика-Сплит, како и патиштата што се спојуваат со него, и тоа:

- 1) Клашнице-Прњавор-Дервента;
- 2) Бугојно-Јабланица;
- 3) Присика - Аржано - Циста - Прово - Шестановци - Дубци;

17. патот југословенско-унгарска државна граница - Кнежево-Билје-Осиек-Ѓаково-Босански Шамац-Добој-Зеница-Сараево-Јабланица-Мостар-Метковиќ-Опузен, како и патиштата што се спојуваат со него, и тоа:

- 1) Билје-Бездан-Сомбор-Суботица;
- 2) југословенско-унгарска државна граница-Доњи Михаљак-Нашице-Славонски Брод-Добој;
- 3) Буна-Радимле-Маслине-Столац-Хутово-Неум;

18. патот југословенско-унгарска државна граница - Бачки Бриег-Сомбор-Бачка Паланка-Биелина-Тузла-Кладањ-Вогошќа (Сараево) - Добро Поле-Брод на Дрина-Никшиќ-Титоград-Рожај-југословенско-албанска државна граница, како и патот што се спојува со него.

- 1) Бачка Паланка-Илок-Шид-Адашевци (до магистралниот пат број 1);

19. патот Белград-Обреновац-Шабац-Лозница-Бања Ковиљача-Каракај-Зворник-Власеница-Хан Писак-Подроманија (Соколац) - Љубогошке (Сараево), како и патиштата што се спојуваат со него, и тоа:

- 1) Каракај-Мали Зворник-Љубовија-Баина Башта-Титово Ужице;
- 2) Власеница-Кладањ;
- 3) Подроманија (Соколац)-Рогатица-Месици;

20. патот Дубровник-Билеџа-Фоча-Устипрача;

21. патот Нови Сад-Рума-Шабац-Валево-Пожега-Титово Ужице-Приполе-Биело Поле-Рибаревина, како и патот што се спојува со нив:

- 1) Пожега - Ариље - Ивањица - Бук - Куманица - Брњица - Штавал - Тузине - Болјаре - врска со магистралниот пат број 2 (Јадрански пат);

22. патот југословенско-унгарска државна граница-Хоргош-Суботица-Нови Сад-Белград-Горњи Милановац-Кралево-Нови Пазар-Рибариќи, како и патиштата што се спојуваат со него и тоа:

- 1) Нови Сад-Инђија-Стара Пазова-Батајница-Белград;
- 2) Инђија-Марадик;

23. патот Мали Пожаревац-Младеновац-Крагуевац-Равни Гај-Мрчаевци, како и патот што се спојува со нив:

- 1) Равни Гај-Кралево;

24. патот Суботица-Чока-Киќинда-Зрењанин-Панчево-Смедерево-Пожаревац-Милошева Кула-Неготин-Брегово-југословенско-бугарска државна граница, како и патот што се спојува со нив:

- 1) Ечка-Зрењанин-Перлез-Крњача-Белград;

25. патот Кладово-Прахово-Заечар-Ниш-Приштина-Призрен-Жур-југословенско-албанска државна граница, како и патиштата што се спојуваат со него и тоа:

- 1) Кладово-Голубац-Пожаревац;
- 2) Приштина-Ѓиљане-Прешево;

26. патот Скопје-Тетово-Гостивар-Кичево-Подмолје-Охрид-Битола-Кременица-Медитлија-југословенско-грчка државна граница, како и патот што се спојува со него:

- 1) Требениште-Струга-Кафасан-југословенско-албанска државна граница;

27. патот југословенско-бугарска државна граница-Делчево-Кочани-Штип-Титов Велес-Прилеп-Битола;

28. патот Скопје (Миладиновци)-Штип-Струмица-Ново Село-југословенско-бугарска државна граница;

29. патот Кралевица - мост копно - остров Крк - Омишаљ - Крк - Башка - со траект - Лопар - Раб - Мишњак - со траект - Стара Новалја - Паг - Ражанац - Поседарје - Зелени Храст - Бенковац - Дрниш - Муч - Клис - Блато на Цетина - Шестановац - Загвозд - Вргорац - Пролог - Кула Норинска - Метковиќ.

III. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за утврдување на магистралните патишта („Службен лист на СФРЈ”, бр. 44/78 и 5/80).

IV. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Еп. бр. 275
21 јуни 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

382.

Врз основа на член 51 од Законот за преминување на државната граница и за движење во граничниот појас („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/79 и 56/80), на предлог од Сојузниот секретаријат за народна одбрана и Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАБРАНА И ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ДВИЖЕЊЕТО И НАСЕЛУВАЊЕТО НА ОДДЕЛНИ ДЕЛОВИ НА МОРСКИОТ БРЕГ, ОСТРОВИТЕ ИЛИ ДЕЛОВИ ОД ОСТРОВИТЕ

1. Во Одлуката за забрана и ограничување на движењето и населувањето на одделни делови на морскиот брег, островите или делови од островите („Службен лист на СФРЈ”, бр. 12/80 и 34/80) во точка 1 став 1 зборовите: „На Брионските острови” се заменуваат со зборовите: „На островите Мали Бриони и Ванга и полуостровот Пинида на островот Бриони јужно од северната страна на котлината Лако - паралела 44° 53.9' N.”.

2. Во точка 3 во став 1 по одредбата под 1) се додава нова одредба под 2, која гласи:

„2) покрај островите и полуостровот од точка 1 на оваа одлука - и на другите Брионски острови”.

Досегашната одредба под 2) станува одредба под 3).

Став 2 се менува и гласи:

„На деловите од морскиот брег и на островите од став 1 на оваа точка државјани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија можат да се населуваат само ако за тоа добијат одобрение.”

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 288
12 јули 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

383.

Врз основа на член 105а став 2 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 1/80, 38/80 и 21/84), во соработка со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА ПЧЕНИЧНО БРАШНО И ГРИЗ

1. Организациите на здружен труд што произведуваат брашно можат цените за пченично брашно и гриз да ги формираат така што највисоките продажни цени да изнесуваат, и тоа за:

Дин./kg

1) пченично брашно од типот „850”	31,85
2) пченично брашно од типот „500”	34,00
3) гриз од типот „400”	35,30

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко натоварено во превозно средство, паритет Нови Сад.

3. Во цените од точка 1 оваа одлука не е засметана вредноста на амбалажата.

Организациите на здружен труд што произведуваат брашно и организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на пченично брашно и гриз (во натамошниот текст: организациите) можат на име посебни трошоци за ситно меко пакување на пченично брашно во хартиени кеси и сл., извршено на индустриски начин, на цените од точка 1 на оваа одлука да засметаат, и тоа за:

	Динари
1) пакување од 1 kg	2,30
2) пакување од 2 kg	3,60
3) пакување од 3 kg	5,00
4) пакување од 5 kg	6,60
5) пакување од 10 kg	8,20

4. Организациите на здружен труд што произведуваат брашно можат цените за пченично брашно и гриз затекнати на залихи да ги зголемат, и тоа за:

	Дин./kg
1) пченично брашно од типот „850“	8,85
2) пченично брашно од типот „500“	8,90
3) гриз од типот „400“	8,60

Организациите на здружен труд што се занимаваат со промет на пченично брашно и гриз и работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани што произведуваат пченично брашно и гриз односно, што се занимаваат со промет на тоа брашно и гриз (во натамошниот текст: иматели на дуќани) можат цените за пченично брашно и гриз во прометот на големо односно на мало, што се затекнати на залихи, да ги зголемат така што на набавната цена ќе го засметаат износот од став 1 на оваа точка.

5. Организациите и имателите на дуќани ќе ги попишат сите количини на пченично брашно и гриз затекнати на 21 јули 1984 година, како и сите количини на тоа брашно и гриз што до тој ден на организациите и на имателите на дуќани им ги фактурирале производителите односно добавувачите (стоки на пат).

6. Разликите во цената од точка 4 на оваа одлука за сите попишани количини на пченично брашно и гриз, организациите и имателите на дуќани ќе ги пресметаат и евидентираат во своето книговодство или во друга евиденција во согласност со прописите и тие разлики можат да се користат во согласност со прописите.

Имателите на дуќани попишаните количини на пченично брашно од точка 1 на оваа одлука ќе му ги пријават на надлежниот орган на општината на чија територија вршат дејност.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 289
20 јули 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

384.

Врз основа на член 30 став 2 од Законот за патните исправи на државјаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/79) и член 99 точка 5 од Законот за движењето и престојот на странците („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/80), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ОБРАСЦИТЕ ЗА ПАТНИ И ДРУГИ ИСПРАВИ НА ДРЖАВЈАНИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И НА СТРАНЦИ

1. Надлежните органи што, според одредбите од Законот за патните исправи на државјаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и од Законот за движењето и престојот на странците, им издаваат патни и други исправи на државјаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на странци, ќе ги наплатуваат обрасците на тие исправи по следните цени, и тоа обрзано за:

Динари

1) пасош (личен и семеен)	150
2) дипломатски пасош	150
3) службен пасош	150
4) заеднички пасош	250
5) детски пасош	150
6) патен лист	20
7) патен лист за странци	200
8) патна исправа за бегалци	100
9) патна исправа за лица без државјанство	100
10) лична карта за странци	150
11) туристичка пропусница	20

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за определување на цените на обрасците за патни и други исправи на државјаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на странци („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/82).

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

П. бр. 270-3-1/42
27 јуни 1984 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Доброслав Кулафиќ, с. р.

385.

Врз основа на член 9 став 1 од Законот за крајбрежно-то море и епиконтиненталниот појас на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/65, 25/70, 27/74 и 13/79), во согласност со претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски, сојузниот секретар за внатрешни работи издава

НАРЕДБА

ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ЗАБРАНЕТИ ЗОНИ ВО ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ВНАТРЕШНИ МОРСКИ ВОДИ

1. Во југословенските внатрешни морски води се установаат следните забранети зони:

1) зона што го опфаќа морскиот појас во широчина од 100 метри покрај северниот брег на полуостровот Луштица, и тоа меѓу местата Шпилице – Доњи Крашиќи и местата Росе-рт Добрач;

2) зона што го опфаќа морскиот појас во широчина од 300 метри покрај северниот брег на Мало Море (Неретвански канал), и тоа од заливот Водице до 'ртот Мефед, ограничена со точките на брегот:

A – $\dot{S}$ = 42° 59.4' N, D = 17° 28.5' E
B – $\dot{S}$ = 42° 56.4' N, D = 17° 32.8' E;

3) зона што го опфаќа морскиот простор во Стонски канал, внатре во спојницата 'ртот Блага-местото Журна;

4) зона што го опфаќа морскиот простор во широчина од 300 метри покрај отворениот дел на брегот на островот Ластово и внатрешните води меѓу островот Ластово и островите: Доњи Врховњаци, Братин оток и Мрчара и заливот Скривена Лука;

5) зона што го опфаќа морскиот појас во широчина од 300 метри покрај отворениот дел на брегот на островот Вис и внатрешните води меѓу островот Вис и островите: Гребен, Паржан, Будиковац и Равник;

6) зона што го опфаќа морскиот појас во широчина од 300 метри, сметајќи од брегот на полуостровот Превлака, ограничена со точките на брегот:

A – $\dot{S}$ = 42° 24.5' N, D = 18° 30.6' E
B – $\dot{S}$ = 42° 24.5' N, D = 18° 30.7' E;

7) зона што го опфаќа морскиот појас пред Бродоремонтниот завод „Сава Ковачевиќ“ во Тиват, ограничена со следните точки:

A – $\dot{S}$ = 42° 25.9' N, D = 18° 41.8' E
B – $\dot{S}$ = 42° 25.8' N, D = 18° 41.4' E
C – $\dot{S}$ = 42° 26.2' N, D = 18° 41.3' E
D – $\dot{S}$ = 42° 26.4' N, D = 18° 41.5' E;

8) зона што го опфаќа морскиот појас во широчина од 300 метри, сметајќи од брегот на островот Палагружа;

9) зона што го опфаќа морскиот појас во широчина од 300 метри покрај јужниот брег на островот Брач, од 'ртот Заступ до заливот Фарска, ограничена со точките:

A – $\dot{S}$ = 43° 17.9' N, D = 16° 27.5' E
B – $\dot{S}$ = 43° 16.2' N, D = 16° 32.4' E;

10) зона во заливот Мала Будава што го опфаќа морскиот простор југозападно од линијата чии крајни точки на копното се обележени со две сидани пирамиди (44° 53.6' N, 13° 59.1' E и 44° 53.8' N, 13° 59.0' E);

11) зона што го опфаќа морскиот појас во широчина од 300 метри, сметајќи од брегот на островот Голи;

12) зона што го опфаќа морскиот простор околу Брионските острови ограничена со линијата што ги спојува следните точки:

1) позицијата 0,6 милји во правецот 82° од гребенот Кабула (44° 56.9' N, 13° 43.4' E),

2) позицијата 44° 56.4' N, 13° 45.0' E,

3) позицијата 0,15 милји во правецот 45° од 'ртот Антилена – острови Бриони (44° 56.0' N, 13° 45.2' E),

4) позицијата 44° 55.6' N, 13° 45.8' E,

5) позицијата 0,15 милји во правецот 20° од 'ртот Салуга – острови Бриони (44° 55.3' N, 13° 46.8' E),

6) позицијата 0,15 милји во правецот 75° од 'ртот Ранкон – острови Бриони (44° 54.5' N, 13° 47.3' E),

7) позицијата 44° 54.1' N, 13° 47.1' E,

8) позицијата 44° 54.0' N, 13° 46.5' E,

9) позицијата 44° 53.5' N, 13° 45.9' E,

10) позицијата 0,2 милји во правецот 210° од светилникот Пинида (44° 53.1' N, 13° 45.1' E),

11) позицијата 0,2 милји во правецот 270° од островот Гронгера (44° 54.9' N, 13° 42.7' E),

12) позицијата 0,2 милји во правецот 270° од 'ртот Барбана – острови Бриони (44° 55.55' N, 13° 44.8' E),

13) позицијата 44° 55.7' N, 13° 43.5' E,

14) позицијата 44° 56.0' N, 13° 43.1' E,

15) позицијата 0,4 милји во правецот 147° од гребенот Кабула (44° 56.45' N, 13° 42.9' E),

16) позицијата 0,3 милји во правецот 102° од гребенот Кабула (44° 56.7' N, 13° 43.0' E)."

2. Југословенските бродови и чамци можат да пловат без ограничување низ зоната од точка 1 под 4, 5 и 8 на оваа наредба.

По исклучок, југословенските бродови и чамци што не се во сопственост на лица кои имаат живеалиште на подрачјето на зоната од точка 1 под 12 на оваа наредба можат да пловат по оваа зона само ако добијат одобрение од надлежниот општински орган.

Бродовите од ст. 1 и 2 на оваа точка не смеат да се користат за вршење на подводни активности (подводно снимање, скицирање на морското дно, подводно спелеолошко истражување, подводен риболов и др.).

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа наредба престанува да важи Наредбата за установување забранети зони во југословенските внатрешни морски води („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76).

4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 288-1-5/73
16 јули 1984 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Доброслав Кулафкиќ, с. р.

386.

Врз основа на член 20а од Законот на средствата на резервите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/77, 41/83, 10/84 и 22/84) директорот на Сојузниот завод за статистика издава

НАРЕДБА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ НА МАЛО ЗА ПЕРИОДИТЕ ОД 1 ОКТОМВРИ 1983 ГОДИНА ДО 31 МАРТ 1984 ГОДИНА И ОД 1 ОКТОМВРИ 1983 ГОДИНА ДО 30 ЈУНИ 1984 ГОДИНА

1. Зголемувањето на цените на мало за периодите од 1 октомври 1983 година до 31 март 1984 година и од 1 октомври 1983 година до 30 јуни 1984 година се утврдува заради користење на средствата на фондот на заеднички резерви формирани за територијата на општествено-политичките заедници во Социјалистичка Федеративна Република Југославија во смисла на член 20а од Законот за средствата на резервите.

2. Зголемувањето на цените од точка 1 на оваа наредба за периодот од 1 октомври 1983 до 31 март 1984 година во однос на периодот од 1 октомври 1982 до 31 март 1983 година изнесува 54,9%, а за периодот од 1 октомври 1983 до 30 јуни 1984 година во однос на периодот од 1 октомври 1982 до 30 јуни 1983 година изнесува 54,3%.

3. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2103/1
6 јули 1984 година
Белград

Директор на Сојузниот завод за статистика,
Франта Комел, с. р.

387.

Врз основа на член 1056 ст. 2 до 4 во врска со член 56 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 1/80, 38/80 и 21/84) и точка 4 став 6 од Одлуката за условите и начинот на формирање на цените и за општествената контрола на цените во 1984 година („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/84), во соработка со републичките и покраинските заедници за работи на цените, Советот на Сојузната заедница за работи на цените донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ ОД НАДЛЕЖНОСТА НА СИТЕ ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ ЗАЕДНИЦИ ЗА КОИ САМОУПРАВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ НЕ СЕ ДОЛЖНИ ДА ИМ ДОСТАВУВААТ ИЗВЕСТУВАЊА ЗА ЦЕНИТЕ НА НАДЛЕЖНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ЗА РАБОТИ НА ЦЕНИТЕ

1. Во Одлуката за определување на производите и услугите од надлежноста на сите општествено-политички заедници за кои самоуправните организации и заедници не се должни да им доставуваат известувања за цените на надлежните заедници за работи на цените („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/84), во точка 3 подгрупата „013021 Производство на леб и печива: специјални видови на леб и печива”, се брише.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 73/3
18 јули 1984 година
Белград

Претседател
на Советот на сојузната заедница за работи на цените,
Никола Филиповиќ, с. р.

388.

Врз основа на член 10 точка 10 од Законот за Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 36/73), во врска со член 12 од Самоуправната спогодба за основите, мерилата и начинот на користење и располагање на средствата за солидарна станбена изградба, Собранието на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЛИДАРНОСТА ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА

1. Во Одлуката за начинот и постапката за утврдување на правото на користење на средствата на солидарноста за станбена изградба („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/82 и 30/83) во точка 4 став 1 бројот: „500” се заменува со бројот: „400”.

2. Точка 6 се менува и гласи:

„6. За процентот на просечното издвојување од фондот на заедничката потрошувачка за станбена изградба од 1976 година до денот на поднесувањето на барањето за кредит, се утврдуваат бодови, и тоа за:

1) издвојување до 20%	0 бодови
2) издвојување над 20% до 25%	15 бодови
3) издвојување над 25% до 30%	30 бодови
4) издвојување над 30% до 35%	45 бодови
5) издвојување над 35% до 40%	60 бодови
6) издвојување над 40%	75 бодови”.

3. Во точка 7 став 1 во одредбата под 1) бројот: „150” се заменува со бројот: „50”;

во одредбата под 2) бројот: „100” се заменува со бројот: „35”;

во одредбата под 3) бројот: „50” се заменува со бројот: „20”.

4. По точка 7 се додава нова точка 7а, која гласи: „7а. Износот на средствата на солидарноста што му се одобрува на корисникот на кредитот се пресметува на следниот начин:

– збирот на бодовите на корисникот добиени по сите четири критериуми се множи со вкупниот број на станбено загрозените работници и со вредноста на бодот.”

5. Точка 8 се брише.

6. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 02/2-1270/14-84
30 мај 1984 година
Белград

Претседател на Собранието
на заедницата за домување,
Здравко Шено, с. р.

389.

Врз основа на член 80 ст. 1 и 2 од Законот за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија („Службен лист на СФРЈ”, бр. 5/78 – Пречистен текст), Комисијата за избор и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на седницата одржана на 13 јули 1984 година, откако утврди дека на еден делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ од Социјалистичка Автономна Покраина Косово му престанал мандатот на 11 јули 1984 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАСПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛЕН ИЗБОР ЗА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОЈУЗНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ОД СОЦИЈАЛИСТИЧКА АВТОНОМНА ПОКРАИНА КОСОВО

1. Се распишува дополнителен избор за еден делегат во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија од Социјалистичка Автономна Покраина Косово.

2. Дополнителниот избор ќе се одржи во сите собранија на општините во Социјалистичка Автономна Покраина Косово од 1 до 10 септември 1984 година.

3. Денот на одржувањето на седницата на собранието на општината на која ќе се изврши дополнителен избор на еден делегат во Сојузниот собор го одредува претседателот на собранието на општината.

4. Роковите за вршење на изборните работи почнуваат да течат од денот на објавувањето на Одлуката во „Службен лист на СФРЈ”.

5. За спроведувањето на Одлукава ќе се грижат: оваа комисија, Покраинската изборна комисија и општинските изборни комисији од територијата на Социјалистичка Автономна Покраина Косово.

Бр. 119
13 јули 1984 година
Белград

**Комисија за избор и отповик на делегати
во Сојузниот собор
на Собранието на СФРЈ**

Секретар,
Мирко Михајловиќ, с. р.

Претседател,
Танп Танпи, с. р.

390.

Врз основа на член 10 од Законот за Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи („Службен лист на СФРЈ”, бр. 36/75), работните луѓе во органите и организациите на федерацијата здружени во Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи склучуваат

САМОУПРАВНА СПОГОДБА

**ЗА ИЗМЕНИ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА
ОСНОВИТЕ, МЕРИЛАТА И НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ
И РАСПОЛАГАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА СОЛИ-
ДАРНА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА**

Член 1

Во Самоуправната спогодба за основите, мерилата и начинот на користење и располагање на средствата за солидарна станбена изградба („Службен лист на СФРЈ”, бр. 34/82 и 30/83), во член 4 во став 2 се менува редоследот на точките така што точка 1 станува точка 3, точка 2 станува точка 1, а точка 3 станува точка 2.

Член 2

Член 6 се брише.

Член 3

Во член 10 точ. 1 и 2 се менуваат и гласат:

„1) односот на бројот на станбено загрозените работници спрема бројот на вработените работници на денот на поднесувањето на барањето за кредит;

2) односот на работниот стаж на станбено загрозените работници спрема бројот на станбено загрозените работници.”

Член 4

Оваа самоуправна спогодба се смета како склучена кога ќе ја потпишат овластените претставници на учесниците на оваа самоуправна спогодба, а влегува во сила на денот кога ќе ја прогласи Собранието на Заедницата за домување.

Член 5

Оваа самоуправна спогодба се објавува во „Службен лист на СФРЈ”.

Бр. 02/2-1583/8-84
27 јуни 1984 година
Белград

За Работната заедница на Секретаријатот за законодавство на Собранието на СФРЈ,
Бранка Перовиќ, с. р.

За Работната заедница на Советот на федерацијата,
Мирјана Жигиќ, с. р.

За Работната заедница на Уставниот суд на Југославија,
Александар Јовичиќ, с. р.

За Работната заедница на Сојузното јавно обвинителство,
Љубомир Перовиќ, с. р.

За Работната заедница на Сојузното јавно правобранителство,
Бранислав Стојаковиќ, с. р.

За Работната заедница на Сојузниот општествен правобранител на самоуправувањето
Весна Полиќ, с. р.

За Работната заедница на Сојузниот совет за прекршоци,
Томица Делибашиќ, с. р.

За Работната заедница на Претседателството на СФРЈ,
Милка Сокиќ, с. р.

За Работната заедница на Службата за репрезентативни објекти на Претседателството на СФРЈ,
Предраг Стевановиќ, с. р.

За Работната заедница на Генералниот секретаријат на Сојузниот извршен совет,
Милица Ачевиќ, с. р.

За Работната заедница на Протоколот на Сојузниот извршен совет
Ангелина Томиќ, с. р.

За Работната заедница на Сојузниот секретаријат за надворешни работи,
Јосип Бубаш, с. р.

За Работната заедница на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи,
Борислав Форџац, с. р.

За Работната заедница на Сојузниот секретаријат за финансии,
Милодраг Арсиќ, с. р.

За Работната заедница на Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи,
Цветко Живановиќ, с. р.

За Работната заедница на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи,
Спасија Поповиќ, с. р.

За Работната заедница на Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа,
Трајко Митковиќ, с. р.

За Работната заедница на Заводот за информатика на сојузните органи,
Горан Шепељ, с. р.

За Работната заедница на Сојузниот секретаријат за информации,
Мирослав Латиновиќ, с. р.

За Работната заедница на Сојузниот комитет за енергетика и индустрија,
Бошко Меѓо, с. р.

За Работната заедница на Сојузниот комитет за земјоделство,
Верица Јанковиќ, с. р.

За Работната заедница на Сојузниот комитет за сообраќај и врски,
Мирослав Нешиќ, с. р.

За Работната заедница на Сојузната управа за радиоврски,
Мномир Михаиловиќ, с. р.

За Работната заедница на Сојузниот воздухопловен инспекторат,
Сашо Драшковиќ, с. р.

За Работната заедница на Сојузното биро за работи на вработување,
Радмила Јовановиќ, с. р.

За Работната заедница на Сојузната управа за царини,
Мило Груичиќ, с. р.

За Работната заедница на Царинарницата Белград,
Бранко Радовиќ, с. р.

За Работната заедница на Сојузниот завод за општествено планирање,
Милорад Јеремиќ, с. р.

За Работната заедница на Сојузниот завод за статистика,
Драгица Бјелоглав, с. р.

За Работната заедница на Сојузниот хидрометеоролошки завод,
Верица Гбурчиќ, с. р.

За Работната заедница на Сојузниот завод за стандардизација,
Драган Арсенин, с. р.

За Работната заедница на Сојузниот завод за патенти,
Рајна Вранешевиќ, с. р.

За Работната заедница на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали,
Веселин Новиќевиќ, с. р.

За Работната заедница на Сојузниот геолошки завод,
Радоица Митровиќ, с. р.

За Работната заедница на Архивот на Југославија,
Јован Поповиќ, с. р.

За Работната заедница на Сервисот за биротехнички работи на сојузните органи на управата и на сојузните организации,
Ната Ѓокиќ, с. р.

За Работната заедница на Сервисот за финансиско-материјални работи на сојузните органи на управата и на сојузните организации,
Томислав Сотировиќ, с. р.

За Работната заедница на Авто-сервисот на сојузните органи,
Бождар Бошковиќ, с. р.

За Работната заедница на Службата за работи на преведување,
Душан Кнежевиќ, с. р.

За Работната заедница на Стручната служба на Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Југославија,
Бранислав Милошевиќ, с. р.

За Работната заедница на Сојузната конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија,
Аница Јањиќ, с. р.

За Работната заедница на Конференцијата на Сојузот на социјалистичката младина на Југославија,
Јулка Чворовиќ, с. р.

За Работната заедница на Сојузниот одбор на Сојузот на здружението на борците од Народноослободителната војна на Југославија,
Мирјана Ангелковиќ, с. р.

За Работната заедница на Претседателството на Комитетот на ООСК во органите и организациите на федерацијата,
Владимир Царевиќ, с. р.

За Работната заедница на Стручната служба на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи,
Божурка Николиќ, с. р.

За Работната заедница за одржување на станбениот фонд на Интересната заедница за станбена изградба и управување со становите за потребите на работниците и функционерите на сојузните органи,
Милутин Ранќ, с. р.

За Работната заедница на Сервисот за давање услуги за потребите на репрезентацијата на сојузните органи,
Петар Глишиќ, с. р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ

За помошник на претседателот на Сојузниот комитет за сообраќај и врски се назначува Божо Лукин, претседател на Координациониот одбор за унапредување на производственоста на општествениот труд на Советот на здружениот труд на Саборот на Социјалистичка Република Хрватска.

С.п.п. бр. 753
21 јуни 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ИНФОРМАЦИИ

За помошник на сојузниот секретар за информации се назначува Светозар Круниќ, досегашен помошник на секретарот на тој секретаријат.

С.п.п. бр. 758
21 јуни 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 73 став 4 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ”, бр. 49/76, 41/81 и 26/84), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВИЦЕГУВЕРНЕР НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА

За вицегувернер на Народната банка на Југославија се назначува Дмитар Бакиќ, досегашен вицегувернер на Народната банка на Југославија.

С.п.п. бр. 868
21 јуни 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 167 став 2 и член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува од должноста помошник на сојузниот секретар за надворешни работи Момчило Вучековиќ, со 30 јуни 1984 година, поради заминување во пензија.

На именуваниот му престанува работниот однос на 30 јуни 1984 година.

С.п.п. бр. 869
21 јуни 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 167 став 2 и член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува од должноста амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи Александар Демајо, со 30 јуни 1984 година, поради заминување во пензија.

На именуваниот му престанува работниот однос на 30 јуни 1984 година.

С.п.п. бр. 870
21 јуни 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 167 став 2 и член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува од должноста амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи Миодраг Криќ, со 30 јуни 1984 година, поради заминување во пензија.

На именуваниот му престанува работниот однос на 30 јуни 1984 година.

С.п.п. бр. 871
21 јуни 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 167 став 2 и член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува од должноста амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи Тоде Варциски, со 30 јуни 1984 година, поради заминување во пензија.

На именуваниот му престанува работниот однос на 30 јуни 1984 година.

С.п.п.бр. 872
21 јуни 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 167 став 2 и член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува од должноста амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи Емил Дурини, со 30 јуни 1984 година, поради заминување во пензија.

На именуваниот му престанува работниот однос на 30 јуни 1984 година.

С.п.п.бр. 873
21 јуни 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 167 став 2 и член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува од должноста амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи Светислав Вучиќ, со 30 јуни 1984 година, поради заминување во пензија.

На именуваниот му престанува работниот однос на 30 јуни 1984 година.

С.п.п.бр. 874
21 јуни 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува од должноста амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи Милош Лаловиќ, поради истекот на времето за кое е назначен.

Именуваниот се става на располагање во смисла на член 249 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата.

С.п.п.бр. 875
21 јуни 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува од должноста амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи Славољуб Петровиќ, поради истекот на времето за кое е назначен.

Именуваниот се става на располагање во смисла на член 249 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата.

С.п.п.бр. 876
21 јуни 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува од должноста амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи Радован Урошев, поради истекот на времето за кое е назначен.

Именуваниот се става на располагање во смисла на член 249 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата.

С.п.п.бр. 877
21 јуни 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 167 став 2 и член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ АМБАСАДОР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

Се разрешува од должноста амбасадор во Сојузниот секретаријат за надворешни работи Живко Јошило, со 30 јуни 1984 година, поради заминување во пензија.

На именуваниот му престанува работниот однос на 30 јуни 1984 година.

С.п.п.бр. 883
21 јуни 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ДИРЕКТОРОТ НА СОЈУЗНИОТ ГЕОЛОШКИ ЗАВОД

За помошник на директорот на Сојузниот геолошки завод се назначува Богољуб Крсмановиќ, досегашен помошник на директорот на тој завод.

С. п. п. бр. 897
28 јуни 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

Врз основа на член 216 став 3 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НАЧАЛНИК НА СЛУЖБАТА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ОДБРАНБЕНИ ПОДГОТОВКИ

За началник на Службата на Сојузниот извршен совет за одбранбени подготовки се назначува генерал-потполковникот Радован Васиљевиќ, досегашен началник на таа служба.

С. п. п. бр. 899
28 јуни 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

Врз основа на член 167 став 2 и член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР НА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

Се разрешува од должноста помошник на сојузниот секретар за надворешна трговија м-р Милица Жиберна, со 31 август 1984 година, поради истекот на времето на кое е назначена.

На именуваната ѝ престанува работниот однос на 31 август 1984 година, поради заминување во пензија.

С. п. п. бр. 900
28 јуни 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

Врз основа на член 236 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ”, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЛАВЕН СОЈУЗЕН ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОР

За главен сојузен девизен инспектор се назначува Владимир Јовковиќ, досегашен помошник на генералниот директор на Сојузниот завод за општествено планирање.

С. п. п. бр. 903
28 јуни 1984 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Мијат Шуковиќ, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликуваат:

Од СР Босна и Херцеговина

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Имамовиќ Осме Алага;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Арапчић Осман, Ѓамил, Башић Мустафе Хасан, Имамовић Ехима Хусеин;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Авдић Осман Осман, Биковић Јусе Ибрахим, Драган Драгомира Стеван, Ѓукановић Неде Драго, Фајић Адема Мустафа, Халиловић Халила Џемал, Халиловић Славке Хасан, Каурин Стојана Рајко, Ковачевић Мустафа Мехмед, Кркалић Халима Шефика, Кубичек Стеве Смиљка, Лукановић Иве Стјепан, Мешини Салке Рефик, Мијатовић Петра Боно, Мујић Мује Мујага, Рајковић Милорада Урош, Туфекчић Салке Омер;

– за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Вишњић Симеуна Борислав;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Бегић Ибрахима Славко, Клапић Мухамеда Мехмед, Мехмединовић Ахмета Мехмед, Осмић Рашида Мухамед, Василевић Милана Бориша;

Од СР Хрватска

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Хошњак Антуна Јосип;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Касун-Шубић Ивана Нада, Ковач Мије Владимир, Крањчећ Алојза Стјепан, Кристофић Ђуре Франьо, Кузмин Емилија Милан, Новак Павла Стјепан;

– за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бакса Јураја Иван, Баричевић Ђуре Иван, Батинчић-Јенеш Стјепана Штефанија, Безеншек Ивана Иван, Бранић Ђуре Томо, Бриница Јосипа Иван, Букал Винка Стјепан, Челинић Ивана Мартин, Чалкушић Јуре Марко, Чуљат Ђуре Јосип, Дујић Мате Франьо, Дујић Стјепана Перо, Фигач Ивана Јосип, Галунић Јосипа Стјепан, Ѓецан Милана Драгутин, Гојтан-Злоди Фране Маријана, Голубић Ивана Стјепан, Гонц Стјепана Стјепан, Хорват-Доклеја Јосипа Марија, Хорват-Белић Фране Штефанија, Храшовец Рудолфа Павло, Хузан Стјепана Матија, Клобучарић-Пуцко Блажа Барбара, Комес Фране Иван, Кос Мије Мијо, Ковачећ Петра Ђенеслав, Кужатко Ивана Вилко, Кукина Владимира Анте, Лацковић Драгутина Славко, Лајтман Стјепана Иван, Датас Илије Душан, Лесковец Николе Стјепан, Лончарић Антуна Иван, Мацакања-Шчавничар Стјепана Албина, Марчећ-Доминић Фране Марија, Маринијак Алојза Иван, Матијевић Богдана Ђуро, Мунда-Балент Јосипа Терезија, Новак Стјепана Ђуро, Новак Томе Томо, Новак Игњаци Звонко, Орешкић Стјепана Владимир, Папач Ферда Вено, Павловић Мила Недељко, Плавањанић Николе Јово, Похмајевић-Перичић Радос-

лава Маријан, Прелчећ Фране Јосип, Радиковић Мије Фране, Сенфнер Николе Иван, Смиљанић Николе Предраг, Соколовић Милана Милан, Соми Павела Штефан, Сопић Валента Фране, Србић Мате Иван, Стипановић Ђуре Гојко, Стојсављевић Миле Ленка, Шаламун-Лохећ Марија Ђурђа, Шеничњак Мије Драгутин, Штефанац Виктор Фране, Шумац Алојза Мирко, Шумига Габријела Нада, Тушек-Шмолик Мише Ана, Везмар Антуна Никола, Видаковић Ђуро Стјепан, Вркић Илије Шиме, Вучинић Стјепана Фране, Вукошић Стјепана Стјепан, Жинић Михајла Станко;

– за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на воено-стручно знаење и борбената готовност на нашите граѓани

СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Драгосавац Бранка Никола;

– за заслуги во социјалистичката изградба на земјата

СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Дретар-Ткалчећ Стјепана Славица, Дружинец Стјепана Стјепан, Фабрио Фабијана Младен, Јаклин Јанеза Терезија, Јанковић-Рудеж Јосипа Отилија, Клепац Ивана Желко, Кнежевић Илије Томислав, Ковач Томе Томо, Ковачић-Томашић Ивана Марија, Лажета Маријана Милан, Матијашко Анђела Маријан, Михоковић Марка Иван, Паргл Јосипа Томислав, Плахутар Драгутина Мирослав, Рајковић Ибрахима Јусуф, Ратковић-Орешковић Марка Катица, Штрукељ Андрије Иван, Ткалчећ Фране Розалија, Зорец Славка Андрија;

– за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Даниа-Вукина Габријела Драгица, Делић-Значић Будимира Милка, Деспот-Куретић Антона Иванка, Добошић-Ковачевић Ивана Ружица, Ференчек-Лукман Ђуре Јадранка, Фиц-Франковић Звонимира Драгица, Флајшер-Обсегер Људевита Божена, Фодор-Здравец Антуна Катарина, Ѓачеша-Дошен Миле Драгица, Ѓашпарић-Месарић Мирка Вера, Херман Ђуре Винко, Хорват Стјепана Роко, Хрустек-Зањко Стјепана Стефанија, Худичек-Акшамовић Илије Евица, Иванковић-Боговић Данета Мира, Кишић-Клобучарић Мије Марија, Колар Мије Нада, Коларић-Јардас Матије Бланка, Ковач Ивана Јосип, Ковач-Петрац Ђуре Ружица, Лисјак Јосипа Стјепан, Марин-Бижаљ Јосипа Иванка, Матковић-Гудац Николе Божица, Матуза Томе Бранко, Меарић-Стрбат Ивана Мирослава, Мучић Марије Станислав, Обидић-Главаина Рока Ана, Павлаковић Николе Михаел, Пинтарић-Рок Ивана Терезија, Погачник-Бабић Фране Драгица, Пуhalовић-Костел Мије Ана, Рок-Хрен Стјепана Магдалена, Сенчар Павла Јосип, Шалковић-Тркалчећ Аугуста Марија, шарич-Копјар Алберта Бисерка, Шебастијан-Варга Антуна Ђурђа, Шкворц Антуна Фране, Шпицар Јосипа Иван, Штефанац Данице Ла Ислав, Штефанац-Абрамовић Антона Зора, Ташић-Турк Стјепана Сузана, Вигњевић Данета Милан, Винчек-Тркалчећ Мије Марија, Жадравец Ивана Иван;

Од СР Србија

– за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Новаковић Јеврема Новак, Шћекић Михајла Јован;

- за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Стефановић Мирка Славолуб;

- за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Булатовић Станка Никола, Манојловић Косте Зоран, Стојаковић Предрага Владан, Зорић Петра Миодраг;

- за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува за општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Кнежевић Душана Милица, Стојановић Радована Слободан;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Бегенишић Ђуре Миливоје, Душковић Босилке Милан, Ивановић-Вукадиновић Живојина Александра, Ољачић Живка Боровоје, Пантелинац Младена Часлав, Пашић Теуфика Феликс, Павловић Драгомира Божидар, Поповић Бранка Јован, Радуловић Драгослава Миодраг, Стојановић Живка Радоје, Стојиљковић Уроша Миодраг, Томановић Видоја Будимир, Вујисић Михаила Љубомир;

- за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Боројевић Илије Милорад, Дујић Ђоке Влада, Ђокић Драгомира Добривоје, Ђурић Тодора Божидар, Гаралејић Дамјана Момчило, Јевтић Милана Христина, Којдић Анђелка Предраг, Костовски Добре Мирко, Мартиновић Томе Милорад, Мартиновић Косте Момчило, Мартиновић-Преда Емилија Стефанија, Милошевић Благоја Тома, Павловић Рајка Остоја, Пиокер-Чањи Јована Сузана, Поповић-Апел Јована Софија, Радоњић Михајла Велимир, Радовановић Спасоја Миленко, Самац Николе Драган, Стефановић Стефана Предраг, Шапић-Кораћ Јована Нада, Шарић Стојана Милан, Шкаро Илије Милан, Шестаков Никите Сергеј, Томашевић-Вуксановић Новака Радомила, Томашевић Душана Војислав, Живановић Милутина Бранислав;

- за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Алексић-Мишчевић Манета Милка, Рабреновић-Јовановић Владимира Јелисавета, Живојиновић Лазара Жарко.

Бр. 106
17 ноември 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликува:

- по повод дваесет и петгодишнината од постоењето, а за заслуги во развивањето и унапредувањето на пријателските односи и соработката меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Финска

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО ЗЛАТНА СВЕЗДА НА ГЕРДАН

Друштво пријателства Финска - Југославија;

- за заслуги и придонеси во развивањето на пријателски односи и соработка меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Финска

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Valve Vaimo Lahja Rikard, Turtiainen Onni Maima, Björback Oiva Aukust.

Бр. 107
15 ноември 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се

одликува:

- за исклучителни заслуги и значаен придонес во развивањето и унапредувањето на научната соработка и на пријателските односи меѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Соединетите Американски Држави

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА СВЕЗДА СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Професор д-р George Macesich, директор на Југословенско-американскиот центар за студии, истражувања и размена на Државниот универзитет на Флорида.

Бр. 108
11 ноември 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

СОДРЖИНА :

Страна

	Страна		Страна
379. Уредба за начинот и условите под кои корисниците на општествени средства можат кај Службата на општественото книговодство да отвораат и укинуваат сметки — — — — —	987	386. Наредба за утврдување на зголемувањето на цените на мало за периодите од 1 октомври 1983 година до 31 март 1984 година и од 1 октомври 1983 година до 30 јуни 1984 година — — — — —	993
380. Одлука за определување на највисокото ниво на цените на земен гас — — — — —	989	387. Одлука за измена на Одлуката за определување на производите и услугите од надлежноста на сите општествено-политички заедници за кои самоуправните организации и заедници не се должни да им доставуваат известувања за цените на надлежните заедници за работи на цените — — — — —	994
381. Одлука за утврдување на магистралните патишта — — — — —	989	388. Одлука за измени и дополненија на Одлуката за начинот и постапката за утврдување на правото на користење на средствата на солидарноста за станбена изградба — — — — —	994
382. Одлука за измена и дополние на Одлуката за забрана и ограничување на движењето и населувањето на одделни делови на морскиот брег, островите или делови од островите — — — — —	991	389. Одлука за распишување на дополнителен избор за еден делегат во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија од Социјалистичка Автономна Покраина Косово — — — — —	994
383. Одлука за определување на највисоките продажни цени за пченично брашно и гриз — — — — —	991	390. Самоуправна спогодба за измени на Самоуправната спогодба за основите, мерилата и начинот на користење и располагање на средствата за солидарна станбена изградба — — — — —	995
384. Решение за определување на цените на обрасците за патни и други исправи на државјаните на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на странци — — — — —	992	Назначувања и разрешувања — — — — —	997
385. Наредба за установување забранети зони во југословенските внатрешни морски води — — — — —	992	Одликувања — — — — —	999